

Ред. бр.	Име и презиме на кандидатот	Назив на темата		Име и презиме на менторот	Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
		на македонски јазик	на англиски јазик		
2.	Ивана Петрушевска	Оживување на раб меѓу изграден простор и обработливи површини	Reanimation of an edge between a built space and a cultivated field	Проф. д-р Митко Хаџи-Пуља ментор	8-6/201 од 1.7.2019
3.	Марија Трајковска	Урбаниот фрагмент како дистинктивен типоморфолошки модел на соседство, Општина Центар - Скопје	The urban fraction as a distinctive typo-morphological model of a neighborhood, Centar Municipality - Skopje	Вонр.проф. д-р Слободан Велевски, ментор	8-6/201 од 1.7.2019
4.	Лора Деари	Архитектура како инфраструктура – одржлив модел на трансформација на населба во Скопје	Architecture as infrastructure – sustainable model of transformation of a community in Skopje	Вонр.проф. д-р Огнен Марина, ментор	8-6/201 од 1.7.2019
5.	Натали Велеска	Групната форма како нов модел на просторна граница на градот	Group form as a new model for a spatial edge of a city	Вонр.проф. д-р Огнен Марина, ментор	8-6/201 од 1.7.2019
6.	Наташа Хаџи - Лега	Енергетска ефикасност за објекти од значајно културно наследство – блиску до нула поттошувачка на енергија, на реализирани објекти во образовниот сектор во Скопје.	Energy efficiency for buildings of significant cultural heritage – close to zero energy consumption , on existing buildings in the education sector in Skopje	Вонр. проф. д-р Страхиња Трпевски, ментор	8-6/201 од 1.7.2019
7.	Ангела Петковска	Архитектура без бариери: Нов инклузивен	Architecture without barriers : New inclusive educational center with high school in	Вонр. проф. д-р Бојан Каранаков,	8-6/201 од 1.7.2019

		едукативен центар со средно училиште во Крива Паланка	Kriva Palanka	ментор	
--	--	---	---------------	--------	--

Ред. бр.	Име и презиме на кандидатот	Назив на темата		Име и презиме на менторот	Датум и бр. на Одлука на ННС/НС за прифаќање на темата
		на македонски јазик	на англиски јазик		
9.	Викторија Тошевска	Хибридно соседство како модел на одржлив раст – Урбан отсечок од градот	Hybrid neighborhood as a model of sustainable growth - Urban segment of the city	Вонр. проф. д-р Огнен Марина, ментор	8-6/211 од 11.7.2019
10.	Марија Мукоска	Истражување на нови архитектонски хибридни модели од општествен карактер како алатка за регенерација на урбано ткиво во градот Струга	Research of new architectural hybrid models of social character as a tool for regeneration of urban tissue in the city of Struga	Вонр. проф. д-р Михајло Зиноски, ментор	8-6/211 од 11.7.2019